



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 15 април 1970
Скопје
Број 9 Год. XXVI

Претплата за 1970 година изнесува 100 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

64.

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65 и 5/67), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОТПАДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија се отстапуваат 550.000 динари на Републиката заедница на образованието како обртни средства.

2. Републиката заедница на образованието преотстапените средства ќе ги употреби за давање кредити на основните заедници на образованието и воспитувањето.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-827/1
23 март 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

65.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија и член 19 од Статутот на Електро-машинскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата член на Советот на Електро-машинскиот факултет во Скопје, по негово барање на:

— инж. ТОМИСЛАВ ЗОЛЧЕВСКИ.

II. За член на Советот на Електро-машинскиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именува:

— инж. РИСТО ПЕТРОВСКИ, директор на ЖТП во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-729/1
17 февруари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

66.

Врз основа на член 38 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/68), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ШУМСКИ РЕД

Член 1

Преземањето соодветни мерки (шумски ред) со цел да се обезбеди природно подмладување и заштита на шумите од појава на пожари и ширење на штетни инсекти и растителни болести, штетно дејство на ветер, снег и други елементарни непогоди, како и заштита на шумското земјиште се врши според одредбите на овој правилник.

Член 2

Шумскиот ред се воведува и одржува:

1. Во сечишта во време на сеча на стебла дозначени за сеча, како и во време на нивната обработка;

2. Во шуми каде се вршат мелиоративни сечи и нега на состоините (ресурекциони сечи, чистење и прореди);

3. При искористување на стебла оштетени од елементарни непогоди (извали, ветроломи, снеголоми, гром, огин, суша, мраз и слично) и стебла кои се бесправно исечени или оштетени;

4. При отклонување на стебла и нивни делови напаѓани од штетни инсекти и растителни болести;

5. При искористување односно отклонување на суви и полусуви стебла, сува лежека маса и отпадци од сеча и обработка на посечено дрво (високи пенушки, вршинки, гранки, кора, иверки и слично);

6. При изнесување на пресечено дрво од сечиште односно стовариште во шума (потурнување, тумбање, влечење, извоз со коли и други транспортни средства, точила — рижи и слично).

Шумскиот ред се воведува веднаш, а најдоцна во рок од еден месец, по неговото нарушување.

Член 3

Соборување на стебла при сеча се врши во правец и на начин на кој пресеченото стебло со паѓањето најмалку ќе ги оштети околните стебла, подмладокот и земјиштето, а и самото најмалку да се оштети.

На стрмните терени стеблата не смеат да се соборуваат во правец на падината.

Член 4

Висината на пенушката на пресечените стебла, мерена од страна, не може да биде поголема од $\frac{1}{3}$ од дебелината на истата.

Знакот на дознаката што е ставен на газерот од стеблото мора по сечата да остане неоштетен на пенушката.

Член 5

Обработката на пресечените стебла се врши по правило на просторот на сечиштето каде што има најмалку подмладок и од каде постои можност за најлесно изнесување на производите од шумата, а при тоа најмалку да се оштети подмладокот, шумското земјиште и произведениот шумски сортимент.

Член 6

По сечата и обработката на дозначените стебла се врши преглед на сечиштето, при што дополнително се дозначуваат за сеча стеблата што се мошне оштетени при сечата и стеблата на кои се закачени пресечени стебла.

Член 7

Изнесувањето на шумските сортименти од шума до времено стовариште или извезен пат (дотур) се врши по претходно утврдени патишта и правци по кај ќе има најмалку оштетувања.

Дотур на шумските сортименти на терени подложни на ерозија и клизишта или на земјишта што лесно се оштетуваат односно соголуваат може да се врши само со жичари или други технички средства кои го заштитуваат тоа земјиште.

Член 8

На пењунските од четинарските видови дрвја веднаш по завршување на сечата им се олупува кората.

Кората на дрвната маса се лупи и од посечените четинарски видови дрвја со дебелина над 7 см., доколку таа не се изнесе од шумата во рок од еден месец по извршената сеча.

Член 9

На површини каде поголем број на стеблата се оштетени од елементарни непогоди, сечењето и обработката на стеблата и воведувањето шумски ред се врши веднаш по настанување на оштетувањето, како и во редовните сечишта.

Член 10

Сложување и оставање на шумски сортименти и гранки не смеа да се врши во поројни корита, на шумски патишта и патеки.

Член 11

Посечено или паднато стебло што го нападнале штетници се очистува од гранките, а на иглолистни видови им се олупува и кората на пењунската и дебловината над 7 см. дебелина, а потоа кората и гранките се запалуваат или се третираат со хемиски средства.

Член 12

По завршување на сечата односно мелиоративно одгледните мерки и обработката на стеблата во шумски сортименти, кората и гранките се сместуваат на помали купишта, така што да не му смекаваат на подмладокот или обновата на шумата, доколку нема опасност од пожар.

Член 13

Во шуми загрозени од пожар редовно се отстрануваат сувите стебла, лежевина, гранки и друг запалив материјал.

За состојбата од претходниот став се вршат проверувања најмалку еднаш годишно.

Член 14

Споредни шумски производи (плодови и семе, трева, сува шума, мов и др.) се собираат на начин со кој не се прават штети на подмладокот, садниците, шумските стебла, гранките, уредувачките и другите знаци, како и на други шумски објекти.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за шумски ред („Службен весник на СРМ“ бр. 6/58).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-493

11 март 1970 година

Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
инж. Трајко Апостоловски, с. р.

67.

Врз основа на член 38 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/68), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ДОЗНАКА

Член 1

Одбирање и одбележување на стебла за сеча (дознака) се врши на начинот определен со овој правилник.

Член 2

Дознака се врши:

1. стеблимично, кога за сеча се дозначуваат поединечни стебла и
2. површински, кога за сеча се одбележува одредена површина на која е предвидена чиста сеча.

Член 3

Стеблимична дознака се врши со втиснување на шумски жиг (чекапче) на газерот на стеблото, односно на една од подебелите коренови жили и на деблото на градна височина.

На стеблата во високите шуми во општествена сопственост, покрај шумскиот жиг се втиснува и реден број.

По исклучок, на тенките стебла на кои не може да се втисне реден број се втиснува само шумски жиг, а на оние стебла на кои не може да се втисне ни жиг на деблото односно на газерот на стеблото (кај чистење, при прореди и сл.), стеблата за сеча ќе се дозначат со засек, или боене со мрсна боја кората на градна височина.

Член 4

Шумскиот жиг и редниот број од претходниот член се втиснуваат на глатки засеци во здраво дрво едно до друго.

Засекот на деблото на градна височина се прави на страната што се наоѓа во правецот на движењето на дознаката, до колку таа се изведува на рамен терен, а на стрмните терени засекот се прави на горната страна на стеблото во правецот на брегот.

Засекот на газерот на стеблото, односно на една од подебелите коренови жили, се засечува што поблиску до земјата и се наоѓа на спротивната страна од засекот на деблото на градната височина.

Член 5

При ставање на шумскиот жиг работните организации употребуваат секоја година едно по друго модра и зелена боја. Општинскиот орган на управата надлежен за работите на шумарството употребува црна и црвена боја.

Член 6

При вршење на дознака првенствено се опфаќаат стеблата кои се напаѓани од штетни инсекти и болести, навалени, искрпени, трули, суво врвни, суви истоптени, стари со слаби технички својства и останати што го успоруваат развитокот на подолгите стебла.

Член 7

Површинската дознака се врши на тој начин што со утврдување на површината предвидена за гола сеча и се обележува граничната линија на таа површина.

Обележувањето на граничната линија се врши со видливи знаци на рабните стебла (засечување, заделкување или боење, со мрсна боја), со боење на камен или на стари здрави пенушки, со копање на ендеци, со поставување на столбови, хумки и сл.

На рабните стебла се втиснува шумски жиг на начинот определен со член 3, 4 и 5 од овој правилник.

Член 8

За извршената стеблимична односно површинска дознака се води дозначна книга чиј образец е составен дел на овој правилник.

При стеблимичната дознака за секое дозначено стебло над 10 см. дебелина на градна височина во дозначната книга се внесуваат следните податоци: реден број, вид на дрво, пречник на градна височина во см. височина на стебла во м³ и бруто дрвна маса во м³.

При површинската дознака во дозначната книга се внесуваат податоци за цела парцела и тоа: реден број на парцелата, вид на дрвја, површина во ха и бруто дрвна маса во м³.

Дозначната книга по нејзината употреба се приложува кон шумскостопанската основа односно програмата за унапредување на шумите.

Член 9

Формата и големината на шумскиот жиг (чеканче) за дознака е истоветен со шумскиот жиг пропишан во член 2 од Правилникот за начинот на жигосување и издавање пропратница за посечено дрво („Службен весник на СРМ“ бр. 37/68).

Член 10

Дознаката во високите шуми се извршува најдоцна до крајот на месец октомври во текуштата година за сеча што е планирана за наредната година и тоа во обем кој изнесува 80% од предвидената дрвна маса за сеча.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Упатството за одбележување стебла за сеча („Службен весник на НРМ“ бр. 5/58).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-492

11 март 1970 година

Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
инж. **Трајко Апостоловски**, с. р.

Формат 150 x 210 мм

ДОЗНАЧНА КНИГА

Организација (сопственик) _____
Шумско-стопанска единица _____
поблизо назив на местото _____
одделение _____ отсек _____
Датум на извршување на дознаката од _____
до _____ 19____ година. Стручно лице што ја извршило дознаката _____

Ред. бр. на стеблото (парцелата)	Вид на др- вото	Пречник на градна висо- чина-см. (по- вршина ха)	Височина на стеблото м,	Бруто дрвна маса м ³	Забелешка
--	--------------------	---	----------------------------	------------------------------------	-----------

Огласен дел**СООПШТЕНИЕ**

Земјоделската задруга „Светлост“, с. Вевчани, Струшко, ссга Самостоен изгон на 33 „Житиште“, с. Мршевци, Скопско, согласно со член 77а од Законот за средствата на работните организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 55/69), ги известува сите деловни доверители и банки дека предлага преземање на санација на работната организација.

Преземањето на санацијата се предлага поради загубата утврдена со завршната сметка за 1969 година. (613)

СУДСКИ ОГЛАСИ**ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ**

Пред Окружниот суд во Скопје поднесена е тужба од тужителот Ристо Корнаков од Скопје, ул. „719“ бр. 13, против тужената Македонка Бошкова Корнакова, со непознато место на живеење, за развод на брак, вредност 2.000,00 динари.

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави или да ја соопшти својата адреса на овој суд, а ако тоа не го стори судот ќе ѝ одреди привремен старател во смисла на членот 77 од ЗПП кој ќе ја застапува до окончувањето на бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 748 од 2. IV. 1970 година. (25)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. II. 1970 година, рег. бр. 25/56, книга II е запишано следното: Редовната ликвидација на Земјоделското стопанство „Мише Ефтимов“ од Крушево е запишана во регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, со ликвидатор Проја Ѓорѓи, кој е овластен да го потпишува стопанството.

Оваа промена е извршена врз основа на решението бр. 06-97/1 од 30. I. 1970 година и решението бр. 06-98/2 од 31. I. 1970 год. на Собранието на општината Крушево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 42/70. (587)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 15, страна 61, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Установата за локален печат и радио станица — Куманово и тоа: Чедомир Николов Стојковски, директор, и Иванка Д. Мургапанска, главен и одговорен уредник на радио-станицата, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За директор на споменатата установа е назначен Киро Цимревски, општествено-политички работник, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, смета-но од 22. X. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 118 од 29. X. 1969 година. (1407)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 15. XII. 1969 година, рег. бр. 1/68, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Алексан-

дар Симоновски, управник на Управата за згради во Охрид, ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 18.

Се овластува Куневски Будимир, секретар, да ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 50/69. (407)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 640, страна 687, книга III е запишан под име: Центар за социјална работа во Гевгелија. Предмет на работењето на Центарот е откривање, следење и анализирање на социјални проблеми; доделување на социјална помош како и обезбедување здравна заштита на социјално-загрозени лица; згрижување на деца без родители и воспитно-запуштени; згрижување на старци и изнемоштени лица; врши работи на старателски органи; врши и други работи од управен и друг карактер од областа на социјалната заштита и старателството што со закон и со други прописи ќе ѝ бидат ставени во надлежност.

Центарот е основан од Собранието на општината Гевгелија, со решението бр. 01-3403/1 од 30. XII. 1969 година.

Центарот за социјална работа во Гевгелија ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Котев Костадин, директор. Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 5 од 17. III. 1970 година. (501)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 639, страна 683, книга III е запишан под име: Дом на културата на АСНОМ — Гостивар. Предмет на работењето на домот е обавување културна дејност.

Домот е основан од Собранието на општината Гостивар, со решението бр. 0201-4425 од 11. XII. 1969 година.

Домот на културата на АСНОМ во Гостивар ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Серафимовски Томе, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 17 од 17. III. 1970 година. (502)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 25. II. 1970 година, рег. бр. 1/70 е запишан под име: Заеднички општински завод за школство, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на заводот е вршење на работите на просветно-педагошката служба во просветните установи на подрачјето на општините Охрид, Ресен и Струга.

Заводот е основан од Собранието на општината Охрид, со решението бр. 01-7829 од 29. VI. 1965 година.

Потпишувањето на установата ќе го врши Мишев Павел, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 8/70. (525)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 351, страна 1143, книга I е запишано следното: Кон Производното задружно трговско претпријатие „Илинден“ — село Стојаково, Гевгелија, се присоединува работната единица за трговија на Земјоделската задруга „Иднина“, село Стојаково, согласно со одлуката бр. 02-318 од 10. III. 1969 година на Советот на работниот колектив на претпријатието „Илинден“ село Стојаково, и одлуката бр. 273/1 од 8. III. 1969 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Иднина“ село Стојаково.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 437 од 22. V. 1969 година. (661)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 385, страна 171, книга II е запишано следното: Дејноста на Продавницата во Кавадарци, на ул. „Илинденска“, на Вараждинската текстилна индустрија „Вартекс“ — Вараждин, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Вартекс“ — Вараждинска текстилна индустрија — Вараждин, од одржаната седница на 5. III. 1968 година се проширува и со: продажба на сопствени производи и производи на други производители, и тоа продажба на текстил, куса и плетена стока, конфекција и крзнена стока.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1032/68 од 27. III. 1969 година. (683)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 623, страна 593, книга II е запишано следното: Фирмата на Продавницата „Планика“ бр. 1, во Скопје, ул. „Стив Наумов“ број 66, на Индустријата за обувки — Крањ, се менува и гласи: Индустриски комбинат за преработка и изработка на кожа, гума и пластична маса „Планика“ Крањ — Продавница во Скопје, или скратено: Индустриски комбинат „Планика“ — Крањ — Продавница во Скопје.

Дејноста на споменатата продавница се менува и ќе се состои од: продажба на кожни и гумени обувки како и обувки од сите видови пластични маси, продажба на разни производи од гума и пластични маси, продажба на конфекција од усња, гуми и пластични маси, и продажба на соодветен прибор за струката (чорапи, крем, четки и слични предмети).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1154/68 од 13. V. 1969 година. (701)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. VI. 1969 година, рег. бр. 192/55, книга I е запишано следното: Им престанува овластувањето за потпишување на Наумова Ружа, шеф на сметководството, и на Митре Трпевски, в. д. директор на Претпријатието за транспорт во Битола.

Се овластуваат Митревски Вангел Борис, директор и Георгиевска Милица, шеф на сметководството, покрај досегашниот потписник Христовски Димитар, да го потпишуваат претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 182/69. (808)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 28, книга VI е запишано следното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, се присоединува Земјоделското стопанство „Острово“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 4361 од 26. II. 1969 година на работничкиот совет на комбинатот и одлуката бр. 785 од 31. XII. 1968 година и економската анализа на работничкиот совет на „Острово“ — Скопје.

Со присоединувањето Земјоделското стопанство „Острово“ — Скопје се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 224, страна 595, книга I.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 381 од 30. VI. 1969 година. (892)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 273, страна 721, книга IV е запишано следното: Кон Градежната работна организација „Вардар“ — Скопје, се присоединува Претпријатието за производство на градежни материјали „Пролетер“ од Штип, како економска единица на здружен труд, сметано од 26. VI. 1969 година, согласно со одлуката бр. 22 од 17. IV. 1969 година на работничкиот совет на споменатите претпријатија, од одржаната заедничка седница од 17. IV. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 595 од 17. VII. 1969 година. (924)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1227, страна 1197, книга V е запишано следното: На досегашниот потписник Радмило Ивковиќ, в. д. директор на Фабриката за алатни машини „Тито“ — Скопје (во изградба) му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на споменатата фабрика е назначен дипломираниот инженер Цветко Чолак, кој фабриката во изградба ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Крстевски Ангеле, раководител на техничката служба, сметано од 7. V. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 407 од 30. VI. 1969 година. (1004)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 949, страна 549, книга IV е запишано следното: На досегашниот в. д. директор на Печатарското претпријатие „Први мај“ — Скопје — Симовски Душан, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на споменатото претпријатие е назначен Трајановски Перо, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник, Танушевски Аце, книговодител, сметано од 8. VII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 628 од 18. VIII. 1969 година. (1012)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. II. 1969 година, страна 412, реден број 15 е запишан упис на нови членки и тоа: 1. Земјоделска задруга „Оризарство“ село Колешино, претставувана од Ванчо Китанов, директор на задругата.

2. Земјоделско стопанство „Клечовце“ село Клечовци, Кумановско, претставувана од Трајко Додевски, директор на стопанството.

3. Земјоделски комбинат „Повардарие“ — Неготино, претставуван од директорот Иван Ристиќ.

4. Земјоделска задруга „Гоце Делчев“ село Вазарци, Тиквешко, претставувана од Дионис Варелов, директор на задругата.

5. Земјоделска задруга „Единство“ село Трстеник, претставувана од Боро Ѓорѓиев, директор на задругата.

6. Земјоделска задруга „Нова Македонија“ Агино. Село, Скопско, претставувана од директорот Пешевски Трпко.

7. Земјоделска задруга „Ѓорѓи Митров“ село Миравци, Гевгелиско, претставувана од Ристо Блажев, директор на задругата.

8. Земјоделска задруга „Мирко Делев“ с. Неготино, Гевгелиско, претставувана од Марко Атанас, директор на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-465/1 од 1. IV. 1968 година на Управниот одбор на Деловното здружение „Југопамук“ од Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 33/69. (1109)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. II. 1969 година, страна 317, реден број 4 е запишана промената на досегашните потписници на Памучната индустрија „Македонка“ од Штип, Љупчо Тиквешански, Ванчо Здравев и Аврам Манушев, а за генерален директор е именуван Љупчо Канѓалов и Методи Торов, шеф на одселението за извоз.

Промената на потписниците на Памучната индустрија „Македонка“ од Штип, е извршена во ре-

гистарот, врз основа на решението бр. 77-245/УО-68 од 13. I. 1969 година на управниот одбор на истата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 44/69. (1116)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1223, страна 1175, книга V е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Електроинсталатерската задруга „Напон“ — Скопје, Петар Трајановски е назначен за директор, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, сметано од 7. VII. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 619 од 12. IX. 1969 година. (1133)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 1649, книга V е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Тетово, на ул. „Илинденска“ бр. 10, на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, Стефановски Тодор е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на продавницата е назначен Кочевски Диме, кој нема да биде потписник, бидејќи продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, матично претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 651 од 30. IX. 1969 година. (1172)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 1123, книга II е запишано следното: Претпријатието за производство на неткаен текстил „Вардарка“ — Неготино е конституирано на 19. VIII. 1969 година, согласно со записникот број 1 од одржаниот состанок на советот, на 19. VIII. 1969 година.

За раководител на советот на работната заедница е избран Панче Недев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 778 од 8. IX. 1969 година. (1257)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. VII. 1969 година, рег. бр. 13/66, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Каралиевски Кирил, раководител на Продавницата во Охрид, на „Стандард-конфекција“ од Загреб.

Се овластува Милески Борис, раководител, да ја потпишува продавницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 267/69. (1293)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. VII. 1969 година, рег. бр. 203/55, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на „Југотутун“ — здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав за производство и обработка на тутун — Битола, уште со: стопанисување со стамбените згради на организацијата во состав — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 1200 од 26. VI. 1969 година на работничкиот совет на „Југотутун“ — здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав Битола и решението бр. 08-2920/1 од 23. VI. 1969 година на Трдувата инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 315/69. (1296)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. VII. 1969 година, рег. бр. 11/55, книга IV е запишано следното: Пречистениот текст на дејноста на

Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ од Ресен, гласи: трговија на големо и мало со индустриски стоки, земјоделски производи, таксени марки и образци, вршење превоз на стока и на други лица со своите моторни возила, и обавување на малограничен промет — увоз и извоз, со Грција и Албанија, со стоките за кои постои регистрација при овој суд (индустриски стоки, земјоделски производи), а кои се определени со меѓународната спогодба.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 319/69. (1312)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16 IX. 1969 година, рег. бр. 14/61, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата во Битола на Фабриката „Владо Багат“ од Задар, уште со продажба на машини за переење и машини за плетење од други производители.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 11 од 6. II. 1969 година на работничкиот совет на Фабриката „Владо Багат“ — Задар и решението бр. 08-2027/1 од 20. III. 1969 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 372/69. (1320)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IX. 1969 година, рег. бр. 5/59, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Слога“ село Мажучиште, уште со вршење на угостителска дејност.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од 19. VIII. 1969 година од задружниот совет на Земјоделската задруга „Слога“ — село Мажучиште и уверенијата од санитарниот, пазарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 360/69. (1321)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. IX. 1969 година, рег. бр. 36/68, книга I е запишано следното: „Шевро“ — продавница во Битола, ул. „Скопска“ бр. 22—24, на Општото трговско претпријатие „Србија-промет“ од Ниш, престанува со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 5772 од 26. VI. 1969 година од работничкиот совет на Општото трговско претпријатие „Србија-промет“ од Ниш.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 333/69. (1328)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. IX. 1969 година, рег. бр. 9/67, книга I е запишано следното: Продавницата „Ловец“ од Прилеп, на Трговското претпријатие на големо и мало „Ловац“ од Ниш, престанува со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 05-1290/1 од 28. VIII. 1969 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие, на големо и мало — „Ловац“ од Ниш.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 371/69. (1332)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IX. 1969 година, рег. бр. 22/62, книга I е запишано следното: Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ од Прилеп, престанува со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради соединување со Земјодел-

ското стопанство „Кузман Јосифовски Питу“ — село Славеј и Земјоделскиот комбинат „Црна Река“ — Тополчани и формирање на нов Земјоделско-индустриски комбинат „Прилеп“ од Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-3576 од 15. VIII. 1969 година од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ од Прилеп, одлуката бр. 771 од 15. VIII. 1969 година на работничкиот совет на Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовски — Питу“ — село Славеј и одлуката бр. 02-2042 од 15. VIII. 1969 година на работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Црна Река“ од село Тополчани.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 351/69. (1335)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IX. 1969 година, рег. бр. 16/56, книга II е запишано следното: Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовски — Питу“ — село Славеј, престанува со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради соединување со Земјоделскиот комбинат „Црна Река“ — село Тополчани и Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ од Прилеп и формирање на Земјоделско-индустриски комбинат „Прилеп“ од Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-3576 од 15. VIII. 1969 година на работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ од Прилеп, одлуката бр. 771 од 15. VIII. 1969 година на работничкиот совет на Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовски Питу“ од село Славеј и одлуката бр. 02-2042 од 15. VIII. 1969 година од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Црна Река“ од село Тополчани.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 352/69. (1336)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IX. 1969 година, рег. бр. 11/56, книга II е запишано следното: Земјоделскиот комбинат „Црна Река“ од село Тополчани, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради соединување со Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовски — Питу“ село Славеј и Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ — Прилеп и формирање на нов Земјоделско-индустриски комбинат „Прилеп“ од Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-3576 од 15. VIII. 1969 година на работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ од Прилеп, одлуката бр. 771 од 15. VIII. 1969 година од работничкиот совет на Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовски — Питу“ — село Славеј и одлуката бр. 02-2042 од 15. VIII. 1969 година на работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Црна Река“ од село Тополчани.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 353/69. (1337)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. IX. 1969 година, рег. бр. 116/55, книга II е запишано следното: Земјоделското стопанство „Мирче Ацев“ од село Старо Лагово, престанува со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ од Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 644 од 10. VII. 1969 година на работничкиот совет на Земјоделското стопанство „Мирче Ацев“ — село Старо Лагово и одлуката бр. 02-3246 од 10. VII. 1969 година од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 350/69. (1338)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 239, страна 825, книга I е запишано следното: Дејноста на Детскиот млечен ресторан „Црвен крст“ — Кратово, согласно со одлуката бр. 29 од 16. XII. 1967 година на управниот одбор од одржаната седница на 6. XII. 1967 година и економската оправданост во иднина се проширува и со подготвување на сувомесни производи и свежо месо, приготвување на топли јадења — супи, чорби и скара.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1259/67 од 28. X. 1969 година. (1419)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 536, страна 987, книга II е запишано следното: Дејноста на Занаетчиското производно услужно и трговско претпријатие „Обнова“ — село Драчево, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 28. III. 1969 година се проширува и со ѕидаро-фасадерски работи.

Фирмата се менува и гласи: Градежно занаетчиско и трговско претпријатие „Обнова“ — Драчево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 332 од 31. X. 1969 година. (1427)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. X. 1969 година, рег. бр. 2/65, книга II е запишано следното: Комуналното услужно занаетчиско претпријатие „Слога“ од Охрид, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Заводот за урбанизам и архитектура и станбено-комунално стопанисување — Охрид.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-370 од 3. IX. 1969 година од работната заедница на Комуналното услужно занаетчиско претпријатие „Слога“ — Охрид и одлуката бр. 02-225/2 од 11. IX. 1969 година од работната заедница на Заводот за урбанизам и станбено-комунално стопанисување — Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 417/69. (1464)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. X. 1969 година, рег. бр. 10/59, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 4, на ул. „Иван Милутиновиќ“ бб — Битола на „Жито Македонија“ — Филијала во Битола, уште со продажба на млеко, кисело млеко и јогурт.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-1265 од 15. X. 1969 година на работничкиот совет на Филијалата „Жито Македонија“ — Битола и решението ул. бр. 10-5747/1 од Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 413/69. (1465)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. X. 1969 година, рег. бр. 7/67, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Лисичанец Манчо, раководител на Продавницата за чевли — Битола, на Фабриката за чевли „Шимецки“ од Загреб.

Се овластува за потпишување Миланковски Ѓорѓи, раководител на продавницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 404/69. (1469)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, страна 170, книга VI е запишано следното: Дејноста на „Снежана“ — трговско угостителско претпријатие — Ѓорче Петров, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 8. IV. 1969 година се проширува и со продажба на гра-

дежни и огревни материјали, која дејност ќе ја обавува преку стовариштето во Ѓорче Петров, ул. „Железничка колонија“ бб.

Стовариштето е регистрирано под фирма: Трговско угостителско претпријатие „Снежана“ — Ѓорче Петров — Стовариште во Ѓорче Петров, ул. „Железничка колонија“ бб. Предмет на работењето на стовариштето е продажба на градежни и огревни материјали.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ — Ѓорче Петров, со одлуката од одржаната седница на 8. IV. 1969 година.

Раководител на стовариштето е Силјановски Драган.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 741 од 11. XI. 1969 год. (1413)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. IX. 1969 година, рег. бр. 113/55, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Кондурациската производителна и услужна задруга „Борка Левата“ од Прилеп, и гласи: Претпријатие за производство на чевли и услуги „Борка Левата“ — Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-306/1 од 22. IX. 1969 година на работничкиот совет на Претпријатието за производство на чевли и услуги „Борка Левата“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 377/69. (1323)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. I. 1969 година, страна 127, реден број 10 е запишано ставањето под присилна управа на Дрвниот комбинат „Огражден“ од Берово.

За присилен управник е именуван Николај Михајлов Јантински.

Му престанува правото за потпишување на досегашниот директор на Комбинатот Илија Трајковски.

Ставањето под присилна управа на Дрвниот комбинат „Огражден“ од Берово е запишано во регистарот, врз основа на решението бр. 02-4038/1 од 26. XII. 1968 година на Собранието на општината Берово и решението бр. 02-4041/1 од 16. XII. 1968 година за поставување на присилниот управник.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 16/69. (1071)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 350, страна 203, книга II е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Стопанското претпријатие „Единство“ село Скудриње, Општина Гостивар, Шабани Азем, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор е назначен Рамадани Аџија, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Шабани Азем, шеф на сметководството, и Шабани Илмија, комерцијалист, сметано од 15. I. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 31 од 5. VI. 1969 год. (1414)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. III. 1969 година, страна 404, реден број 20 е запишано следното: Продавницата број 7 од село Нова Мала, Струмичко, на Трговското претпријатие на големо и мало „Гранап“ од Струмица се брише од регистарот.

Бришењето на продавницата е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-832/1 од 23.

II. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 116/69. (1103)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 917, страна 341, книга IV е запишано следното: Називот на Продавницата во Скопје, ул. „694“ бр. 3 на Фабриката за канап, предиво, ужари, ткаенини и вреќи „Дунав“ — Челарево, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 1. I. 1969 година и решението за регистрација фи. бр. 1638/1968 година од 25. XII. 1968 година на Окружниот стопански суд во Нови Сад се менува и гласи: „Дунав“ — текстилни комбинат кудељних, пластичних и синтетичких производа — Челарево — Продавница на големо и мало — Скопје, ул. „694“ бр. 3.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 340 од 17. IX. 1969 год. (1425)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 917, страна 341, книга IV е запишано следното: Дејноста на Продавницата на големо и мало во Скопје, ул. „694“ бр. 3, на „Дунав“ — текстилни комбинат кудељних, пластичних и синтетичких производа — Челарево, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 30. IX. 1967 година се проширува и со: продажба на големо на сите сопствени производи од тврдо влакно (кадела), јута, сисала и трилона со дополнително на асортиманот со сродни производи од тврди влакна.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1325/67 од 31. X. 1969 година. (1426)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. XI. 1969 година, рег. бр. 32/69, книга I е запишано под фирма: Стовариштво во Прилеп, ул. „Караорман“ бр. 5, на Претпријатието за снабдување на земјоделството „Агроснабдител“ — Скопје. Предмет на работењето на стовариштето е продажба на авто-делови, делови за земјоделски машини, земјоделски машини, како и автомобили.

Раководител на стовариштето е Методија Алексовски.

Стовариштето е основано од Претпријатието за снабдување на земјоделството „Агроснабдител“ од Скопје, со одлуката бр. 11453 од 26. IX. 1969 година, на работничкиот совет.

Стовариштето ќе го потпишува Методија Алексовски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 452/69. (71)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. XI. 1969 година, рег. бр. 21/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Вевчани, Струшко, на Земјоделската задруга „Светлост“ од село Вевчани. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови куќен и канцелариски мебел, сите видови уреди за домаќинството, постелнина, теписи, радиоапарати, телс-визори, топли подови и сл.

Раководител на продавницата е Гушковски Владо.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Светлост“ од село Вевчани, со одлуката бр. 294 од 22. X. 1969 година на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 446/69. (72)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 96, страна 199, книга II е запишана под фирма: Трговско мешано претпријатие „Кораб“ —

Гостивар — Продавница со мешани стоки „Сенокос“ од село Сенокос. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, деликатесни производи, зеленчук и овошје и производи од овошје, млеко, млечни производи, леб и печиво, жита и мелнички производи, мешана и индустриска стока, стакло, порцелан и керамика, канцелариски материјал и школски прибор, парфимериски и козметички стоки, електрични материјали, текстил, куса и плетена стока и конфекција, железарски и метални стоки, преработки од тутун, кибрит и прибор, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Кораб“ — трговско мешано претпријатие — Гостивар, со одлуката од одржаната седница, на 24. XI. 1965 година.

Раководител на продавницата е Арслани Салман.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 25/68 од 9. XII. 1969 год. (107)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 96, страна 293, книга II е запишано под фирма: Трговско мешано претпријатие „Кораб“ — Гостивар — Продавница во село Равен. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао, зеленчук и овошје и преработки од овошје, млеко и млечни производи, леб и печиво, жита и мелнички производи, мешани и индустриски стоки, стакло, порцелан и керамика, канцелариски материјал и школски прибор, парфимериски и козметички стоки, електрични материјали, текстилна конфекција, железарска и метална стока, производи од тутун и прибор, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Кораб“ — Гостивар, со одлуката од одржаната седница на 1. XII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Османи Авзи. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 615/68 од 9. XII. 1969 година. (108)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 96, страна 295, книга II е запишана под фирма: „Кораб“ — трговско мешано претпријатие — Гостивар — Продавница „Шар“, во село Долна Баница. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао, зеленчук, овошје и преработки од овошје, млеко и млечни производи, леб и печиво, жита и мелнички производи, мешани и индустриски стоки, стакло, порцелан и керамика, канцелариски материјал и школски прибор, парфимериски и козметички стоки, електрични материјали, текстилна конфекција, железарска и метална стока, производи од тутун и прибор, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското мешано претпријатие „Кораб“ — Гостивар, со одлуката од одржаната седница на 22. VII. 1968 година.

Раководител на продавницата е Асани Амета Аким.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 166 од 9. XII. 1969 година. (109)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1332, страна 222, книга VI е запишана под фирма: Казанциска занаетчиска задруга „Бакар“ — Скопје, ул. „106“ бр. 43а. Предмет на работењето на задругата е вршење на казанциска дејност.

Задругата е основана од основачите, на основачкото собрание, одржано на 30. VIII. 1969 година и тоа: Раде Костовски, Стојан Михајловски, Трпе Војновски, Киро Ангеловски, Спасе Николовски, Бранко Ѓуровски, Иван Павловски, Славе Живковски, Славе Стомнарлов, Ристо Николовски, Раде Петровски и Никола Јовчевски.

В. д. директор на задругата е Раде Костовски.

Казанциската занаетчиска задруга „Бакар“ — Скопје ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Раде Костовски, Ангеловски Киро, Николовски Ристо и Михајловски Стојан, основачи, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Казанциската занаетчиска задруга „Бакар“ — Скопје е конституирана на 3. X. 1969 година. Претседател на советот на работната заедница е Стојан Михајловски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1083 од 19. I. 1970 год. (192)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1333, страна 224, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Тобак“ — Љубљана — Организација за здружен труд — Претставништво во Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 60. Предмет на работењето на претставништвото е заклучување на договори за купопродажба на стока, која е предмет на работењето на матичното претпријатие а во име и за сметка на претпријатието „Тобак“ — Љубљана.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Тобак“ — Љубљана, со одлуката од одржаната седница на 9. V. 1969 година.

Претставништвото во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Милошевски Славе, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 15 од 19. I. 1970 год. (193)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1334, страна 226, книга VI е запишана под фирма: „Житомлин“ — претпријатие за промет и преработка на житарици — Светозарево — Организација на здружен труд — Продавница во Скопје, ул. „106а“ бр. 91. Предмет на работењето на истата е продажба на мелнички производи и житарици.

Организацијата на здружен труд — продавница во Скопје е основана од работничкиот совет на „Житомлин“ — претпријатие за промет и преработка на житарици — Светозарево, со одлуката од одржаната седница на 19. II. 1970 година.

Раководител на истата е Арслан Селима Назми.

Организацијата на здружен труд — продавница во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1121/69 од 21. I. 1970 година. (194)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 985, страна 35, книга VI е запишана под фирма: „Бистрапродукт“ експорт импор — Скопје — Земјоделско-индустриски комбинат за производство на сите земјоделски производи, млечни производи, јагниња, волна, производство на текстил и трикотажа, домашни ракотворби килими, теписи, везови и друго, производство и уметничка резбарија и сувенири, трговија, угостителство и туризам — Организација на здружен труд „Сувенир“ — Самостоен погон со самостојна пресметка во Горче

Петров. Предмет на работењето на погонот е изработка на пиротски и персиски килими, јамболии, трикотажа, производи од слама, длабока и плетка резба, дрво со седеф, керамика, орнаментика и други домашни ракотворби; како и трговија на мало и големо.

Погонот е основан од работничкиот совет на „Бистрапродукт“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 6. VI. 1969 година.

Раководител на погонот е Тортевски Митре.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Тортевски Митре, раководител, и Пљачковски Јосе, раководител на трикотажа, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1128/69 од 13. I. 1970 година. (219)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 96, страна 297, книга II е запишана под фирма: Трговско мешано претпријатие „Кораб“ — Гостивар — Продавница „Ново Маало“ — Гостивар, ул. „18 ноември“. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао, зеленчук, овошје и преработки од овошје, млеко, млечни производи, леб и печиво, жита и мелнички производи, мешана и индустриска стока, стакло, порцелан и керамика, канцелариски материјал и школки прибор, канцелариски и козметички стоки, електричен материјал, текстилна, конфекциска, железарска и метална стока, производи од тутун и прибор, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското мешано претпријатие „Кораб“ — Гостивар, со одлуката од одржаната седница на 22. VII. 1968 година.

Раководител на продавницата е Креци Бекир.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 169 од 9. XII. 1969 година. (110)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 96, страна 293, книга II е запишана под фирма: „Кораб“ — трговско мешано претпријатие — Гостивар — Продавница „Тесла“ во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на електрични уреди за домаќинствата.

Продавницата е основана од работничкиот совет „Кораб“ — трговско мешано претпријатие — Гостивар, со одлуката од одржаната седница на 8. V. 1969 година.

Раководител на продавницата е Вејсели Наџи.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1025 од 9. XI. 1969 год. (111)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 96, страна 293, книга II е запишана под фирма: Трговско мешано претпријатие „Кораб“ — Гостивар — Продавница „Единство“ во село Врапчиште. Предмет на работењето на продавницата е промет со технички стоки и железарија.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското мешано претпријатие „Кораб“ — Гостивар, со одлуката од одржаната седница на 8. V. 1969 година.

Раководител на продавницата е Ислами Зуди.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1026 од 10. XI. 1969 год. (112)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1234, страна 136, книга VI е запишана под фирма: Деловно здружение за унапредување на економските односи со стопанството и другите подрачја во земјата „Уникоимпекс“ — Скопје — Туристичка агенција во Скопје, ул. „Рузвелтова“ бб. (Скратено име на агенцијата е „Унико — Турист“ — Скопје). Предмет на работењето на агенцијата е туристичко работење во земјата, продажба на валута од домашни и странски лица, менувачница, продажба на сите видови превозни билети, продажба на сувенири и странски стоки, изнајмување на автомобили (Рента Кар), патнички возила, автобуси, специјални возила — фрижидери и пловни објекти, организирање на културно-уметнички и спортски приредби и организирање на рекреативни центри со комплетна услуга.

Туристичката агенција е основана од работничкиот совет на „Уникоимпекс“ — деловно здружение за унапредување на економските односи со странство и другите подрачја во земјата — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 25. IX. 1969 година.

Туристичката агенција во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Георгиевски Саво Трпе, раководител, во границите на овластувањето. Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 978 од 26. XI. 1969 год. (113)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1323, страна 192, книга VI е запишано под фирма: Товарна хранил „Колинска“ — Љубљана — Организација на здружен труд — Складиште во Скопје, ул. „Романска“ бб. Предмет на работењето на организацијата на здружен труд е промет со прехранбени артикли.

Организацијата е основана од работничкиот совет на Товарна хранил „Колинска“ — Љубљана, со одлуката од одржаната седница на 7. VIII. 1969 година.

Раководител на организацијата е Илија Кралевски.

Организацијата на здружен труд во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 956 од 29. XII. 1969 година. (114)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1322, страна 190, книга VI е запишана под фирма: „Шумадија“ — инженеринг претпријатие за проектирање, градење и опремување на објекти и постројки — Нови Београд — Организација на здружен труд во Скопје, ул. „Наум Наумовски — Борче“ бр. 62. Предмет на работењето на организацијата е договарање и изведување градежни работи од висока и ниска градба, монтажни работи, внатрешна градежна инсталација и завршни работи во градежништвото.

Организацијата е основана од работничкиот совет на „Шумадија“ — инженеринг, претпријатие за проектирање, градење и опремување на објекти и постројки — Нови Београд, со одлуката од одржаната седница на 27. V. 1969 година.

Организацијата на здружен труд во Скопје, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Југовиќ Витомира Александар, градежен инженер, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1119 од 26. XII. 1969 година. (115)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 15, страна 108, книга VI е запишана под фирма: „Стокопромет“ — експорт-импорт — Скопје — Продавница во Скопје, ул. „11 октомври“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Стокопромет“ експорт-импорт — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 25. XII. 1968 година.

Раководител на продавницата е Николовски Благоја.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 63 од 9. IX. 1969 год. (116)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 15, страна 108, книга VI е запишана под фирма: „Стокопромет“ — претпријатие експорт-импорт — Скопје — Продавница во Скопје (пазар Аеродром). Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо, сувомесни и месни производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Стокопромет“ експорт-импорт — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 25. XII. 1968 година.

Раководител на продавницата е Трајковски Димитар.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 653 од 9. IX. 1969 год. (117)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1327, страна 202, книга VI е запишано под фирма: „Крка“ — товарна здравил — Ново Место — Претставништво во Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 60. Предмет на работењето на претставништвото е обавување на комерцијална пропаганда и информирање за работата која е потребна при склучување на договори.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на „Крка“ — товарна здравил — Ново Место, со одлуката од одржаната седница на 26. VII. 1969 година.

Раководител на претставништвото е мр. пх. Душко Туцаров, шеф на претставништвото.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Претставништвото нема самостојни права.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1098 од 20. XI. 1969 год. (118)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1325, страна 198, книга VI е запишана под фирма: „Ловац“ — трговско претпријатие на големо и мало — Ниш — Продавница број 6 во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 12. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со оружје, ловечки прибор муниција, експлозивен и пиротехнички материјал, рибарски прибор и камп-опрема, железарска и метална стока, велосипеди и мотори за велосипеди, машини за шиене и прибор, производи од гума, каучук и пластични маси, резервни делови за мопеди и мотоцикли, сите резервни делови за патнички возила, мотори за загревање и црпки за загревање и резервни делови за овие мотори и црпки, батериски лампи, светилки и батерии за светилки.

Продавницата е основана со присојединување на Ловечката задруга „Ловец“ — Скопје кон „Ловац“

— трговско претпријатие на големо и мало — Ниш, со одлуката на колективот.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Васко Кокиноски, раководител.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 571 од 31. X. 1969 год. (119)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 5. I. 1970 година, страна 135, реден број 17 е запишано присоединувањето на Земјоделската задруга „Брегалиница“ од село Бурилчево, Кочанско, кон Земјоделската задруга „Моша Пијаде“ од село Подлог, Кочанско.

Присоединетата задруга со присоединувањето од 1. I. 1970 година станува самостојна економска единица со посебна пресметка.

Присоединувањето е извршено врз основа на договорот за присоединувањето на Земјоделската задруга „Брегалиница“ од село Бурилчево со спроведениот референдум во двете задруги на 29. IX. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 1/70. (337)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 25, страна 399, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Иво Рибар Лола“ од Нова Брезница, Скопско, Здравковски Цветков Павле, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на задругата е назначен Блажевски Боне, шеф на сметководството, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Јовановски Трпев Јован, директор, сметано од 19. I. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 52 од 24. II. 1970 година. (389)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 20. IV. 1969 година, страна 125, реден број 12 е запишана промената на раководителот на Мешовитата продавница од село Мородвис на Земјоделската задруга (СРЗ) „Црвен камен“ од село Видовиште, Кочанско, Јордан Борисов Златков, на чие место за раководител е назначен Мијалчо Лазаров Крстов.

Промената на раководителот на Продавницата е запишана во регистарот, врз основа на поднесената пријава бр. 06-118/1 од 27. II. 1969 година на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 115/69. (329)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 59, страна 606, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Напредок“ од село Пирок, Тетовско, и тоа: Рамадани Хајрија Исаќ, директор, Абдулазиза Абдулхамид, касиер, и Сабрија Илми, книговодител, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Сабриу Илми, директор, и Адеми Цавит, благајник, сметано од 19. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1142/69 од 14. I. 1970 година. (404)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Загубениот округли печат на име „Градежно сидаро-фасадаерско занаетчиско претпријатие „Керамичар“ — Скопје“, се огласува за неважен. (1357)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Лична карта на име Славка Лазаревска, ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 114а, Прилеп. (1196)

Пасош бр. 002488, издаден од ОВР — Гевгелија на име Љиљана Павлова, ул. „Илинденска“ бр. 15, Гевгелија. (1202)

Воена книшка издадена од Воен отсек Неготино на име Алириза Синанов, с. Криволак, Неготино. (1207)

Лична карта издадена од Гостивар на име Рамадан Махмуди, ул. „Братство. единство“ бр. 19, Гостивар. (1208)

Пасош бр. 069622, издаден од СВР — Битола на име Милица Јовановска, ул. „Даме Груев“ бр. 88а, Битола. (1212)

Воена книшка издадена од В.П. 3908/3 — Кобарид на име Киро Димитров Воденски, с. Русиново, Берово. (1217)

Воена книшка на име Стоилко А. Павловски, с. Градец, Крива Паланка. (1227)

Пасош бр. 003488, издаден од ОВР — Гевгелија на име Љиљана Павлова, ул. „Илинденска“ бр. 15, Гевгелија. (1230)

Воена книшка на име Енвер З. Селимовски, ул. „Девеани“ бр. 94, Битола. (1242)

Воена книшка на име Хашим К. Алиов, ул. „Охридска“ — Струмица. (1243)

Пасош на име Тодор Пепелашев, ул. „Крали Марко“ бр. 9, Титов Велес. (1253)

Воена книшка издадена од Бихач на име Шазивар Д. Кадриев, ул. „Крушевска“ бр. 1, Титов Велес. (1260)

Синдикална книшка бр. 401-9-1131 на синдикалната подружница на Основното училиште „Лирија“ — Скопје. (1317)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гога Бошијановски, XII зграда, влез III, стан 19, населба „Чаир“, Скопје. (1360)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Драги Тодоровски, ул. „Никола Тесла“, Куманово. (1371)

Свидетелство за завршено IV година, издадено од Техничкото училиште машински смер — Скопје на име Коле Петрески, Скопје. (7371)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Климент Охридски“ — Скопје на име Љубица Кузманова, Скопје. (7372)

Свидетелство за завршено II година, издадено од СУЦ — Скопје на име Властимир Манасиев, Скопје. (7373)

Свидетелство за завршена I година, издадено од ЕМЗУС — „Коце Металец“ — Скопје на име Пере Јовановски, Скопје. (7374)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Јован Ристовски, Скопје. (7375)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ивана Мариновиќ, Скопје. (7376)

Извод од матичната книга на родените, издаден од Штип на име Убавка Лазарева, Скопје. (7377)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазо Стефановски, Скопје. (7378)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Петрушевски, Скопје. (7379)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Пенковски, Скопје. (7380)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Велески, Скопје. (7381)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живка Костовска, Скопје. (7382)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Анастасов, Скопје. (7383)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Матовска, Скопје. (7384)

Свидетелство бр. 889 за завршена III година, издадено од ГУЦ — „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Вера Гацовска, Скопје. (7385)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гурѓа Димитриовска, Скопје. (7388)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зорка Сиљановска, Скопје. (7388)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — Битола на име Дупшан Мирчиќ, Битола. (7389)

Свидетелства за завршени I и III клас, издадени од Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — Скопје на име Персида Хаџиевска, Скопје. (7390)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јагода Јовановиќ, Скопје. (7391)

Свидетелство за незавршено II година, издадено од ЕМЗУС — „Коце Металец“ — Скопје на име Стојко Стојковски, Скопје. (7392)

Свидетелство за завршено квалификуван електричар, издадено од Индустриското училиште во Скопје на име Владимир Солунчев, Скопје. (7393)

Работна книшка бр. 13564, издадена од Скопје на име Драган Кирил Цикалов, Скопје. (7394)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мустафа Куртаџиќ, Скопје. (7395)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Стојановски, Скопје. (7396)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Г. Петров на име Наза Рами, Скопје. (7397)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фаик Салијевиќ, Скопје. (7398)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Риза Халими, Скопје. (7399)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Ангел Н. Стојменовски, Скопје. (7400)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фериде Арифџи, Скопје. (7401)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристена Трпчева, Скопје. (7402)

Работна книшка бр. 6255/63, издадена од Скопје на име Момчило Божиновски, Скопје. (7403)

Индекс и студентска легитимација, издадени од Правниот факултет — Скопје на име Трајка Лазарева, ул. „К. Неделков“ бр. 15, Куманово. (7404)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Коле Неделковски“ — Скопје на име Гулсефа Муса, Скопје. (7405)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Наум Охридски“ — с. Булачани — Скопско на име Младен Ицковски, Скопје. (7406)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојко Златанов, Скопје. (7407)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иванка Митревска, Скопје. (7408)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благородна Кралева, Скопје. (7409)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Атифа Ацевска, Скопје. (7410)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ниш на име Љубица Алексовска, Скопје. (7411)

Работна книшка издадена од Скопје на име Добринка Давидова, Скопје. (7412)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мисирли Омер, Скопје. (7413)

Индекс бр. 546, издаден од Архитектонско-градежниот факултет — Скопје на име Никола Кијачиќ, Скопје. (7415)

Здравствена легитимација бр. 105582, издадена од ЗСО — Битола на име Азире Исковска, ул. „Љубојно“ бр. 27, Битола. (7416)

Свидетелство бр. 30, за завршено VIII одделение на име Глигор А. Цветковски, с. В.с, Кр. Паланка. (7417)

Ученичка книшка за завршено VII одделение на име Рифат Ковачевиќ, с. Гор. Оризари, Т. Велес. (7418)

Свидетелство за завршено IV клас гимназија на име Ристо Мајсторов, Т. Велес. (7419)

Свидетелство бр. 0301-1689 од I година гимназија на име Ирфан Лимани, с. Балигдол, Гостивар. (7420)

Диплома бр. 01-1069, за завршен испит на име Рамадан Реџеп, с. Беловиште, Гостивар. (7421)

Здравствена легитимација бр. 115345, издадена од ЗСО — Скопје на име Фикмет Љаки, Радуша Г. Петров. (7422)

Здравствена легитимација бр. 30104 на име Емруш Љума, Рудник Радуша, Г. Петров. (7423)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Васил Ристевски, с. Габалавци, Битола. (7424)

Здравствена легитимација на име Михајло Дашковац, с. Карамани, Битола. (7425)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Живко Митревски ул. „Херцеговина“ бр. 5, Битола. (7426)

Свидетелство за завршено I година трговско училиште на име Донка Адиска, ул. „М. Тито“ бр. 85а, Прилеп. (7427)

Свидетелство од I година, издадено од УЗУС „Борко Талески“ — Прилеп на име Владо Вељановски, с. Рамне, Охрид. (7428)

Работна книшка бр. 322726, издадена од Куманово на име Живко Стојковски, ул. „11 ноември“ бр. 35, Куманово. (7429)

Свидетелство бр. 126 за завршено VIII одделение на име Злата Л. Димоска, с. Модриште, М. Брод. (7430)

Свидетелство од III клас гимназија на име Петре Димовски, ул. „М. Тито“ бр. 12, Т. Велес. (7431)

Здравствена легитимација на име Цвета Вавевска, с. Сиричино, Тетово. (7433)

Здравствена легитимација на име Трајче Веселиновски, населба циглана, Гостивар. (7434)

Здравствена легитимација бр. 59202 на име Глигор Пачаровски, Гостивар. (7435)

Здравствена легитимација бр. 7758, издадена од ЗСО — Гостивар на име Виолета Маркоска, с. Вруток, Гостивар. (7436)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Љупчо С. Спасов, с. Дулица, Делчево. (7437)

Свидетелство за II година, издадено од Стопанското училиште „Кочо Рацин“ — Битола на име Костадинка Поповска, ул. „Ст. Наумов“ бр. 62, Битола. (7438)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Љубен Николоски, ул. „Мито Цветаноски“ бр. 21, Прилеп. (7439)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од училиштето „Бр. Миладинови“ — Прилеп на име Блага Конеска, ул. „Круме Волнароски“ бр. 125, Прилеп. (7440)

Свидетелство за I клас гимназија на име Македонка Андреева, ул. „К. Цветков“ бр. 9, Т. Велес. (7441)

Свидетелство за завршен матурски испит, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Мара Алексоска, с. Самоков, Тетово. (7442)

Здравствена легитимација бр. 67612 на име Верослава Димитриска, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 39, Тетово. (7443)

Здравствена легитимација бр. 3214 на име Славе Михајловски, ул. „М. Тито“ бр. 43, Тетово. (7444)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Зорка Игњатовска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 144, Гостивар. (7445)

Свидетелства за III и IV година, издадени од Гимназијата „Ј. Б. Тито“ на име Методија Ваневски, ул. „Цв. Димов“ бр. 115, Битола. (7446)

Работна книшка бр. 32449 на име Надежда Стевановска, ул. „8“ бр. 12, Битола. (7447)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Атице Ламкова, ул. „Д. Груев“ бр. 4, Битола. (7448)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ахмет Ламковски, ул. „Д. Груев“ бр. 4, Битола. (7449)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Тренко Тренковски, ул. „Т. Димитровски“ бр. 1, Битола. (7450)

Здравствена легитимација на име Горѓи Димески, ул. „Раде Ивановски“ бр. 5, Прилеп. (7451)

Сведетелство од I година, издадено од Индустрискиот училищен центар во Прилеп на име Васка Деспотоска, ул. „Д. Корески“, бр. 9, Прилеп.

Здравствената легитимација на име Велин П. Горгиевски, градежно претпријатие „Гранит“, Берово. (7453)

Земјоделски здравствени легитимации на име Рада, Киро и Гоце Тркалески, с. Кривогаштани, Прилеп. (7454)

Свидетелство од II година, издадено од Трговското училиште во Прилеп на име Стеван Митрески, с. Леништа, Прилеп. (7456)

Ученичка книшка од V одделение, издадена од Училиштето „К. Рацин“ — Прилеп на име Такир Реџепоски, ул. „М. Козар“ бр. 4, Прилеп. (7457)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Спасе П. Ангелески, ул. „Сотка Пиптак“ бр. 22, Прилеп. (7458)

Свидетелство издадено од Гимназијата „Здравко Чочковски“ — Дебар на име Ремзија Зекиров Исеини, с. Требиште, Дебар. (7459)

Здравствена легитимација на име Петре Гогеџев, ул. „Бл. Горев“ бр. 63, Т. Велес. (7460)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „К. Рацин“ Т. Велес на име Марика Лазовска, нас. Чашка, Т. Велес. (7461)

Здравствена легитимација на име Петра Г. Тасева ул. „Јовче Чучук“ бр. 36а, Т. Велес. (7462)

Свидетелство за завршена IV година на име Цвета В. Апостоловска с. Глоѓи, Тетово. (7463)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5209, издадена од ЗСО — Гостивар на име Шерифе Зибери, с. Желино, Тетово. (7464)

Ученичка книшка бр. 111 на име Фадиљ Ц. Тофиљки, ул. „И. Р. Лола“ бр. 140, Тетово. (7465)

Свидетелство-диплома за завршен испит, издадено од Економското училиште во Гостивар на име Васе Страшески, с. Зубовце, Гостивар. (7466)

Свидетелство од II клас економско училиште на име Душанка К. Георгиева, ул. „738“ бр. 16, Скопје. (7467)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Стојна Георгиевска, с. Сливница, Битола. (7468)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Веселин Георгиевски, с. Сливница, Битола. (7469)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Неџми Баловски, с. Острец, Битола. (7470)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од училиштето „К. Рацин“ — Прилеп на име Лилјана Видојковска, ул. „Вера Циривири“ бр. 2, Прилеп. (7471)

Свидетелство од I година на име Трајче Матески, с. Зрзе, Прилеп. (7472)

Свидетелство бр. 81/1 за завршен I клас, издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Марија Христова ул. „Г. Делчев“ 1, Кр. Паланка. (7473)

Диплома бр. 01-148/30 на име Ремзи Арапи, с. Селокуќи, Дебар. (7474)

Диплома за завршен испит, издадена од Гимназијата „Стив Наумов“ — Ресен на име Владимир С. Нелковски, Ресен. (7475)

Здравствена легитимација на име Милица Ризова, ул. „8 март“ бр. 7, Кавадарци. (7476)

Здравствена легитимација на име Рахиме Реџеџи, Скопје. (7477)

Здравствена легитимација на име Боровоје Марковски, с. Челопек, Тетово. (7478)

Работна книшка на име Јован Мишовски, с. Беловиште, Тетово. (7479)

Свидетелство бр. 241, издадено од Гимназијата „Методи Митевски — Брицо-Делчево на име Митра Велинова Лазарева, ул. „Царевоселска“ бр. 53, Делчево. (7480)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Централното основно училиште „Ванчо Прке“ — Делчево на име Павлина Ефремова Петрова, с. Ветрен, Делчево. (7481)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Средно техничкото училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Бранко Божинов, Скопје.

Индекс бр. 4442, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Гордана Софронијевска, Скопје. (7483)

Ученичка книшка за завршено V одделение, издадена од Осмолетката „Лирија“ — Скопје на име Бајрам Џафери, Скопје. (7484)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Павлина Попова, Скопје. (7485)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на Нада Пешевска, Скопје. (7486)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Курчиев, Скопје. (7487)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Браќа Миладинови“ — Прилеп на име Цветко Наумчески, Скопје. (7488)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамиза Бајрами, Скопје. (7489)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Николов, Скопје. (7490)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Викторија Михајловска, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Раде Милошевиќ, Скопје. (7492)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мустафа Зијадин, Скопје. (7493)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коста Вулгаранис, Скопје. (7494)

Оружен лист за ловна пушка рег. бр. 2698, издаден од ОВР — Скопје на име Горѓи Младенов, Скопје. (7495)

Работна книшка бр. 440/69, издадена од Скопје на име Стојан Пауков, Скопје. (7496)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Маринков, Скопје. (7497)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ратка Бошкова, Скопје. (7498)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Авни Златку, Скопје. (7499)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џемаил Абазии, Скопје. (7500)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Гоце Делчев“ — с. Сујаклари на име Раде Смиљковиќ, Скопје. (7501)

Ученичка книшка за завршено VI одделение, издадена од Осмолетката „Његош“ — Скопје на име Владимир Соколовски, Скопје. (7502)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Градежното техничко училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Бранко Божинов, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Манасијевиќ, Скопје. (7504)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Златко Пирковски, Скопје. (7505)

Воена книшка издадена од Мојстрана — Словенија на име Алит Фаик, Скопје. (7506)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Алит, Незакет, Фаик, Гулген, Фетие, Нулсен, Адман и Ајтен сите Фаик, Скопје (7507)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Д. Хисар на име Борис Најдовски, Скопје. (7508)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перса Блажева, Скопје. (7509)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абуш Вериша, Скопје. (7510)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велко Златановски, Скопје. (7511)

Здравствена легитимација бр. 358, издадена од ЗСО — Охрид на име Никола Димитровски, ул. „А. Емин“ бр. 14, Охрид.

Свидетелство за завршена III година, издадено од ЕМУЗУС — „Коце Металец“ — Скопје на име Димитар Шопов, Скопје. (7513)

Оружен лист бр. 887, издаден од ОВР — Скопје на име Кузман Димитровски, Скопје. (7514)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката во с. Грчец на име Ферат Нуши, Скопје. (7515)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велка Митковска, Скопје. (7516)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анастас Јотовски, Скопје. (7517)

Диплома за завршено дактилографско училиште, издадена од стенодактилографското училиште во Скопје на име Лидија Мустиникова, Скопје. (7518)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кратово на име Петар Давитковски, Скопје. (7519)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Георгиевски, Скопје. (7520)

Службена легитимација слободна бр. 000413, издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Трајан Петковски, Скопје. (7521)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зорица Грбовиќ, Скопје. (7522)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мустафа Сулејман, Скопје. (7523)

Работна книшка издадена од Радовиш на име Стојан Камчев, Скопје. (7524)

Диплома за завршено средно економско училиште „Мите Богоевски“ — Охрид на име Елена Веровска, Скопје. (7525)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Грозда Јордановска, Скопје. (7526)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Невена Лукановска, Скопје. (7527)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката во с. Подареш на име Николчо Ристов, с. Покрајчево, Радовиш. (7528)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Милеин и Шадије Идриз, Скопје. (7529)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Малика Мемедова, Скопје. (7530)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Ѓоко и Спасе Младеновски, Скопје. (7531)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ефрим Полупанов, Скопје. (7531)

Свидетелство за завршена II година, издадено од ЕМУЗУС — „Коце Металец“ — Скопје на име Миодраг Јовановиќ, Скопје. (7533)

Свидетелство за завршено II година, издадено од Индустриското училиште во Скопје на име Јорданчо Јакимовски, Скопје. (7534)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Малиќ и Фатима Кријешторац, Скопје. (7535)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Рашче на име Кемал Бериша, Скопје. (7536)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митре Ристовски, Скопје. (7537)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сашо Бузалков, Скопје. (7538)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Василија Кокинова, Скопје. (7539)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гордана Митровска, Скопје. (7540)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Левко Симоновски, Скопје. (7541)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Мирчевски, Скопје. (7542)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Темелко Башевски, Скопје. (7543)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободанка Чаловска, Скопје. (7544)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Сузана Размовска, Скопје. (7545)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Митрев, Скопје. (7546)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободанка Марковска, Скопје. (7547)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Охрид на име Донка Торомановска, Скопје. (7548)

Индекс бр. 12628, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Рада Ивановска, Скопје.

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Малики и Геват Бучи, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тешфик Јашаровски, Скопје. (7551)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Грозданка Рајчевска, Скопје. (7552)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Олгица Ѓорѓевиќ, Скопје. (7553)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Мирчевски, Скопје. (7554)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Кирил и Методија“ — с. Рашче на име Коста Ѓорѓевиќ, Скопје. (7555)

Работна книшка издадена од Скопје на име Борис Стојановски, Скопје. (7556)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владислав Грујевски, Скопје. (7557)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сеара Јашар, Скопје. (7558)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Георгиева, Скопје. (7559)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Светлана Димишкова, Скопје.

Оружен лист рег. бр. 1597, за ловечка пушка, издаден од ОВР — Скопје на име Спиро Милошевски, Скопје. (7561)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Каил Точи, Скопје. (7562)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рада Ангелеска, Скопје. (7563)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вања Битољану, Скопје. (7564)

Индекс бр. 671, издаден од Архитектонско градежниот факултет — Скопје на име Верка Георгиева, Скопје. (7565)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Снежана Блажевска, Скопје. (7566)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алтан Идризова, Скопје. (7567)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Осман З. Рамадани, Скопје. (7568)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радмила Бадареска, Скопје. (7569)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Мирче Ацев“ — Г. Петров на име Панко Велковски, Скопје. (7570)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Цветковски, Скопје. (7571)

Дозвола за носење на оружје бр. 741, за ловна пушка, издадена од ОВР — Скопје на име Велко Нешковски, Скопје. (7572)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коста Карадафов, Скопје. (7573)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „11 октомври“ — Прилеп на име Виолета Наумовска, Скопје. (7574)

Индекс бр. 3638, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на име Перса Дојчиновска, Скопје. (7575)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Виолета Аничинова, Скопје. (7577)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета Василевска, Скопје. (7578)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослав Петрушев, Скопје. (7579)

Работна книшка издадена од Скопје на име Алија, Гаши, Скопје. (7580)

Работна книшка бр. 3010, издадена од Куманово на име Новко Трајковски, Скопје. (7581)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Гимназијата „Никола Карев“ Скопје на име Даринка Димитријевска, ул. „М. Пијаде“ бр. 49, Куманово. (7582)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Велески, Скопје. (7583)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубинка Стојановиќ, Скопје. (7584)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тефик Османи, Скопје. (7585)

Дозвола за посег на оружје рег. бр. 679, издадена од СВР — Скопје на име Миле Атанасов, Скопје. (7586)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Тодор Тодоровски, с. Драгожани, Битола. (7587)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Киро Ржаникоски, с. Тројкрсти, Прилеп. (7588)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Добре Јованоски“ — Прилеп на име Фанија Н. Николоска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 117, Прилеп. (7589)

Свидетелство од IV одделение на име Менка Ѓорѓиоска, с. Долнени, Прилеп. (7590)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „11 октомври“ — Прилеп на име Симон Вечков, ул. „Ленин“ бр. 231, Прилеп. (7591)

Ученичка книшка од IV одделение на име Благоја Николоски, ул. „Егејска“ бр. 58, Прилеп. (7592)

Свидетелство од VIII одделение на име Здравко Каралиоски, с. М. Коњари, Прилеп. (7593)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Средношколскиот дом „Томе Стефановски — Сениќ“ — Скопје, а врз основа на одлуката на работната заедница

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место воспитач-приправник со завршен Филозофски факултет, виша педагошка академија или соодветни школи од воспитно образовен смер.

Заинтересираните кандидати треба да достават: молба таксирана со 1 н. д. таксена марка, документ за стручната спрема, потврда од Заводот за запослување дека се води како незапослен и лекарско уверение.

Личен доход според Правилникот.

Некомплетираните документи нема да се земаат во предвид за разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Документите се доставуваат до Средношколскиот дом „Томе Стефановски — Сениќ“ — Скопје. (612)

Управниот одбор

на Болницата за нервни и душевни болести
с. Бардовци — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Лекари на специјализација — — — 2

УСЛОВИ:

Под точката 1 кандидатите треба да имаат завршено медицински факултет и 3 години работен стаж во здравствена установа, положен стручен испит и да знае еден од светските јазици (француски, англиски, руски и германски).

Молбите, таксирани со 1 нов динар таксена марка ќе се примаат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните молби нема да се разгледуваат.

Конкурсната комисија при Заводот за деца и младици со физички и психички недостатоци
— Демир Капија

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Поголем број дефектолози
2. Социјален работник и
3. Поголем број на инструктори.

У с л о в и:

Под 1. Завршена висока или виша дефектолошка школа.

Под 2. Завршена виша социјална школа.

Под 3. Завршена средна земјоделска, насока лозаро-овоштарска.

Молбите со кратка биографија, диплома и потврда за право на засновање работен однос, со таксена марка од 1 динар се доставуваат до Конкурсната комисија при Заводот за деца и младици — Демир Капија.

Конкурсот трае 15 дена за поднесување на пријави.

Приемот на работа од 1. V. 1970 година.

Личниот доход според Правилникот, за почетници со 20% намалување сè до исполнувањето на приправничката практика.

Некомплетираните молби нема да бидат земени предвид. (593)

Советот на работната заедница на Археолошкиот музеј во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за именување на директор (реизбор)

Кандидатите за работното место директор треба да ги исполнуваат следните услови:

— да имаат завршено филозофски факултет на една од групите: археологија, историја на уметноста или класична филологија,

— да имаат најмалку пет години работна практика во структурата.

Молбите со потребната документација да се достават до Конкурсната комисија на музејот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (594)

Конкурсната комисија при Трговското претпријатие за лекови „Ветлек“ — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место Шеф на продажба за ветеринарни лекови и опрема

Услови: Завршен ветеринарски факултет со познавање на еден од трите странски јазици: француски, германски или англиски, со над 5 години работна практика.

Личниот доход според Правилникот на претпријатието.

Не доаѓаат предвид лица кои одговарале по стопански престап.

Молбите со потребните документи и кратка биографија се доставуваат до комисијата на претпријатието.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (610)

СООПШТЕНИЕ НА ИНВЕСТИТОРОТ

(Јавен оглас)

Водостопанското претпријатие „Брегалница“
— Кочани

распишува

КОНКУРС

за оценка на подобноста на изведувачките организации за изградба на инвестициониот објект Левиот доведен канал „Истибање — Штип“.

1. Ориентациона вредност на објектот изнесува н. динари 25.500.000,00 во која сума е пресметана и подготвителната работа на објектот.

Рок за завршување на објектот е 31. XII. 1972 година, при што роковите за завршување на одделни делници се:

— Делницата Истибања—Зрноци 31. XII. 1971 год.
— Делницата Зрноци—Бурилчево 15. IV. 1972 год.
— Делницата Бурилчево—Штип 31. XII. 1972 год.

2. Пријавите за оценка на подобноста на изведувачите се примаат заклучно со ден 30. IV. 1970 год.

Пријавите за оцена на подобноста на изведувачите се доставуваат до Водостопанското претпријатие „Брегалница“ — Кочани, ул. „Маршал Тито“ бр. 20, со ознака „Конкурс за оценка на подобноста“.

Отворањето на пријавите за оцена на подобноста ќе се изврши на ден 5. V. 1970 година во 11 часот, во просториите на Водостопанското претпријатие „Брегалница“ — Кочани.

3. Подносителите на пријавите за оценка на подобноста изведувачите ќе бидат известени во рок од 5 (пет) дена од денот на отворањето на пријавите.

4. Коп пријавата за оценка на подобноста понудувачите се должни да приложат:

— доказ за регистрација — овластување за изведување на ваков вид објекти,

— доказ за расположивите капацитети, основни средства и стручен кадар кој може да се вклучи во изведувањето на објектот,

— доказ со свои референци за досега изградени такви или слични објекти,

— преглед на ангажираноста во текушти работи,

— податоци за финансиската положба на претпријатието по последната завршна сметка и последната тримесечна пресметка,

— полномошно на претставникот кој полномошно го застапува изведувачот и во негово име ќе го потпишува,

— изјава за прифаќање на општите и посебните услови од лицитациониот елаборат.

5. Отстапувањето на изградбата на објектот ќе се врши врз основа на инвестиционо-техничката документација главен проект изготвен од инвеститорот преку проектантското претпријатие „Мелио-проект“;

6. Увид на инвестиционо-техничката документација, општите и посебните услови и други податоци за отстапувањето на изградбата на објектот Левиот доведен канал „Истибање—Штип, може да се врши во просториите на Здруженото водостопанско претпријатие „Брегалница“, Кочани, ул. „Маршал Тито“ бр. 20, секој ден од 9—13 часот до денот на наднавањето.

7. Оценка на подобноста инвеститорот ја врши врз основа на податоците и документите од точка 4 на овој конкурс. (611)

СОБИРОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА
НА ШУМСКИОТ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

1) За избор на еден соработник по педологија во звање научен соработник,

2) За избор на еден соработник во Шумско-опитната станица — Битола во звање научен соработник.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

— да имаат завршено земјоделско-шумарски факултет (шумарство);

— да ги исполнуваат општите услови по Законот за организација на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9-1967 г.);

— да имаат над 10 години работна практика во научна организација и да покажале способност за самостојна научна работа.

Со пријавите за конкурсот кандидатите треба да приложат, покрај потребните документи за образование и работна практика, список на научните и стручните трудови и самите трудови.

Рок за пријавување по овој конкурс е 15 дена, од неговото објавување во „Сл. весник на СРМ“.

„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО“ — ПОГОН МАВРОВСКИ
ХИДРОЕЛЕКТРАНИ — ГОСТИВАР

— СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА —

огласува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување на изградба на објект
„Шарски води“ — ВОДОСТАН

1 Предмет на јавното наддавање е изградба на ВОДОСТАН кој се состои од вертикална шахта светли отвор $\varnothing$ 6—4 м а длабочина 87 м шахта светли отвор $\varnothing$ 1,5 м со длабочина 70,5 м и хоризонтална деаерациона комора светли отвор $\varnothing$ 4,42—7,5 м а должина 139,90 м;

2. објектот се наоѓа во планински терен на ката 1240 м;

3. ориентациона пресметковна вредност на работите е 4.200.000 нови динари;

4. рокот за изведување на работите е 15. III. 1971 година а за скратување на рокот се дава договорена премија;

5. јавното наддавање ќе се одржи во просториите на погонот Мавровски хидроелектрани — Гостивар на 7 мај 1970 година во 10 саатот кога ќе се отворат пристигнатите понуди преку пошта и предадени од претставници, на рака, на комисијата;

6. понудувачите понудата и документацијата по обем и содржина ќе ги достават според пропишаните услови од инвеститорот;

7. условите и техничките подлоги заинтересираниите може по барање да ги добијат веднаш;

8. претставникот на понудувачот треба да има полномошно за застапување при јавното наддавање;

9. за резултатите од јавното наддавање учесниците ќе бидат известени по писмен пат, во рок од 15 дена по одржаното јавно наддавање.

Мавровски хидроелектрани — Гостивар, тел. бр. 71-226 и 71-206.

СОДРЖИНА

64. Одлука за отстапување средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија на Републичката заедница на образованието — — — — —	137
65. Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Електромашинскиот факултет во Скопје — — — — —	137
66. Правилник за шумски ред — — — — —	137
67. Правилник за начинот на вршење на дознака — — — — —	138